



## НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

---

Врз основа на член 47 став 1 точка б, а во врска со член 35 и член 36 од Законот за Народната банка на Република Македонија, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10 и 123/12) и член 101 став 2 од Законот за банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/07, 90/09, 67/10 и 26/13), Советот на Народната банка на Република Македонија донесе

### О Д Л У К А

#### **за известување за пондерираните каматни стапки на дадени кредити и на примени депозити**

1. Со оваа одлука се пропишуваат начинот, формата и роковите за известување за пондерираните каматни стапки на дадените кредити и на примените депозити од страна на банките и штедилниците до Народната банка на Република Македонија (во понатамошниот текст: Народната банка).
2. Банките и штедилниците доставуваат до Народната банка податоци за пондерираните каматни стапки на дадените кредити и на примените депозити, за потребите на статистиката на каматните стапки.
3. Податоците за пондерираните каматни стапки од точка 2 од оваа одлука се доставуваат до Народната банка по електронски пат, месечно, најдоцна во рок од 18 (осумнаесет) дена по истекот на месецот за кој се известува.
4. Банките и штедилниците се одговорни за точноста на податоците коишто треба да бидат идентични со финансиско-сметководствената евиденција. Банките и штедилниците се должни, на барање на Народната банка, да ја докажат правилноста и вистинитоста на известувањето.
5. Гувернерот на Народната банка донесува упатство со кое се пропишуваат начинот, формата и обрасците за известување за податоците согласно со точка 3 од оваа одлука.
6. Со отпочнувањето со примена на оваа одлука престанува да важи Одлуката за доставување податоци за каматните стапки на банките на примените депозити и на дадените кредити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/11).
7. Известувањето за извештајните периоди март, април и мај 2014, ќе се врши истовремено согласно со Одлуката за доставување податоци за каматните стапки на



## **НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

---

банките на примените депозити и на дадените кредити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/11) и согласно со оваа одлука.

8. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 март 2014 година.

**О бр. 02-15/XIII-1/2013**  
**28 ноември 2013 година**  
**Скопје**

**Гувернер**  
**и претседавач**  
**на Советот на Народната банка на**  
**Република Македонија**  
**Димитар Богов**